

5. VII. 1989 - Нова Македонија (ЛУК)

ИЗЛОЖБИ ВО ЗНАКОТ НА КОНТИНУИТЕТОТ

Современата галерија од Панчево покажува дека, и во денешни услови, со многу волја и упорност можат да се направат крупни нешта во областа на уметничкото творештво. Имено, оваа установа е организатор на биеналната, петта по ред, изложба на југословенската скулптура. Таа се појави во 1981 година овозможувајќи ни денес да заклучиме дека успешно го регистрира пресвртот и континуитетот во развојот на југословенската скулптура во деценијава што изминува. Истовремено се искристализира идејата за едно претставување кое нема да биде сèвкупен преглед на виталните текови, туку пред се селектирано укажување и издвојување на актуелниот миг во ова подрачје на уметничкото творештво. Така, и овојпат се прикажани разни настојувања со обид теоретски и критички да се разјаснат проблемските целини насловени како: актуелности, нова релација на скулптурално-пиктуралното и истрајност на фигурацијата.

- 80-те години

Новите појави на уметноста во 80-те години всушност на свој начин се надоврзуваат на динамизмот и техничката, односно концептуална разгранетост на вајарството по 1950 година. Но, евидентно е дека во периодот на постмодернизмот новата скулптура донесе изменет однос спрема материјалот, масата и просторот, со истакнување на процесот на изработка на делото, нагласувајќи го моментот на привременост и нестабилност на формата. Овие појави не можат да се посматраат изолирано, во некои крути хронолошки рамки, туку од аспект на промени, како изразување на еден нов „сензibilitет во преобразување“. Времето на оскудност го создаде „принципот на движење“, а уметникот се сврти кон моментните реакции спрема светот, слободно експресивен и неоптоварен од било какви категории ниту ограничувања. Во отсуство на стилови и школи се роди поимот „уметник на фантазијата“ кој слободно ги соединува во своето дело елементите на повеќе медиуми, ги минува нивните граници.

- отворен простор

Организаторите на панчевачката изложба ја поттикнуваат поблиската релација меѓу уметникот, галеријата и критичарот. Тие посебно настојуваат да изнајдат соодветни начини за успешно распоредување и вклопување на скулптурите во галерискиот и отворен простор. Во таа смисла архитектониката на апстрактната скулптура на Олга Јевриќ, еден од пионерите на модерната скулптура кај нас, се покажува за мошне инспиративна. Од неа произлегуваат размислувањата дека монументалните димензии на едно дело не мора секогаш да значат и негово успешно вклопување во урбаниот или природен амбиент. Тоа зависи од концепцијата на формата, како и од пронаоѓањето други релации и визури на скулптурата во одреден простор. Во таа смисла корисни се досегашните искуства на уметниците (некои од нив сами ги поставуваат своите дела), а тоа е секогаш нов предизвик за организаторите и жителите на овој град.

Владимир Величковски

Кон 5. изложба на југословенската скулптура во Панчево

- „нов арханизам“

Скулптурата ги вообличува посебните својства на ова време, таа стана активен фактор во разработувањето на некои од неговите темелни идеи. Средствата од техничката цивилизација сега се користат за нови цели, но доминантна стана употребата на трошни и природни материјали. Тоа е резултат на изразената потреба за барање на корените во минатото, на изворното и исконското, во традицијата. Наместо своевидните „играчки на техничкиот свет“ (М.Б.Протиќ) се создават чудни предмети кои сега наликуваат на „играчки од руралниот свет“. Се појавија впечатливи остварувања кои му припаѓаат на еден „нов архаизам“ во кој ги гледаме суштинските белези на модерниот сензибилитет. Пред нас се откриваат необычни трансформации на елементите од традицијата, од етнографското наследство но исто така и на несознаниите сфери на потсвесното. Тоа го согледуваме во фигурацијата, во разните видови на скулптури – предмет, како и низ остварувањата кои му припаѓаат на апстрактно-асоцијативниот пластичен јазик. Тука би укажал на следните автори: Анета Светиска, Васко Липовац, Глигор Стефанов, Мустафа Скопљак, Кола Милуновик, Љубомир Стаков, Кенан Солаковик, Делиа Првачки, Слободан Којќ, Мирсад Бегиќ, Петар Баришиќ и други. Би го издвоил остварувањето „Простор I“ од Петре Николоски, во кое тој ги соединува елементите на скулптура и архитектура. Овој објект, кој има форма на „мајчини утроби“ евоцира архетипска претстава на заштита и топлина.

Значителна тенденција, според бројот на приврзаниците, претставува нагласеното редуцирање и минимализирање на формата, која добива органски и технички својства, монументални белези, во дрво, метал. Тоа се гледа од делата на Милун Видиќ, Коста Богдановиќ, Томе Ачиевски, Кажимири Храсте, Душан Петровиќ, Јован Шумковски, Франце Пург, Анте Мариновиќ, потоа во остварувањата на Ратко Вулановиќ, Младен Маринков, Станко Павлески. Се издвојуваат „концептуализираните“ пластични истражувања во просторот на Рене Русјан, Мрѓан Баиќ, Дарија Качиќ и Славомир Дринковиќ.

- СКУЛЬПТУРАЛЬНО-ПИКТУРАЛЬНО-

Во почетокот на деценијата силно се изразуваше сликарската уметност, а на- скоро потоа вајарството го означи пресвр- тот со новиот ликовен јазик. Во уметноста брзо се сменуваше еуфоричноста на „но- вата слика“ со новиот геометризам, а по- тоа пластичните инсталации се заменуваат со неоконструктивистички тенденции. Во таа разновидност се одвиваше и процесот на симбиоза на скулптуралното и пикту- ралното, што значи нова насока во умет-ничкото творештво. Меѓутоа, не треба да се заборави дека многу порано е забеле- жана, често плодна интеракција меѓу сли- карството и скулптурата, процеси на прео- бразување на единиот во другиот медиум. Панчевачката изложба покажува дека

скулптурата на разни начини може да се комбинира со сликарството за да се изрази потребата од медиумски проширувања и изразност којашто на поинаков начин ќе ги остварува визуелно-тектилните ефекти и артикулира вистинскиот простор. Значи, не се губи посебноста на пластичниот медиум, туку напротив се отвораат нови можности за допирање на надреално-фантатичното во контекстот на општите настојувања (Оливера Даутовик, Садко Хацихасановик, Дора Ковачевик, Мирко Мариќ, Милета Продановик, Мануела Владик, Вера Зарик и други).

— МАНИРИЗАМ

Деценијата изминува и како да станува се појасно дека поливалентноста на скулпторскиот миг кај нас е резултат на разработување на првите идеи од почетокот на 80-те години. Затоа не можеме да се отгнеме од впечатокот за извесен маниризам кој на некој начин ги доближува разните тенденции и индивидуалности до степен кога тие стануваат сродни меѓу себе. Тоа го согледуваме во извесното пренагласување на формалниот став, барањето финаеси во изведување на објектите и во поединственото, масивното и колосалното.

Секако, останува фактот, сам по себе значаен, дека панчевачката изложба е еден од барометрите кој ги регистрира и толкува движењата во актуелниот миг на југословенската скулптура ■

**ИЗДАНИЈА д-р Миодраг Друговић
ОБИД
ЗА СИНТЕЗА**

— Антиќ, Драги Стефанија, Георги Сталев, Борислав Павловски: „Македонска книжевност“, Школска книга, Загреб 1988

Прегледи и слични рекапитулари на една национална книжевност се неопходни подготвителни дела за настанување на книжевно-историските синтези од општи научен и посебен критички вид, со целосни или фрагментарни претставувања на книжевните факти. Под „општи научен вид“ се подразбира целосното проследување на една национална литература, при што секој нејзин период (стилска формација), секој род и жанр, секој опус и дело значајни за книжевниот процес, со свест за историска, национална и книжевна целост се проблематизираат од аспект на нивното дијахрониско и синхрониско проучување. Под „посебен критички вид“ се подразбира претставување на книжевните факти на еден опус, но и во тој случај дијахронскиот аспект не може да се преенебрегне и исклучи од видното поле на толкувањето и вреднувањето. Ова, меѓу другото, и затоа што **вредноста** не е статична естетска категорија: бидејќи е естетска, таа е и историска категорија, факт и фактор на историските процеси на една книжевност и на секој нејзин сегмент одделно. Незамислива е вистината за **вредноста** без елаборирањето на историскиот пат на таа вредност како вистина. Толкуваното и вреднуваното дело (опус) е дел и сочинител на книжевниот процес, а тој проминентно е дијалектички. Не само **презентското**, ами и претходното е конституенс на вредноста.

Сето ова, бездруго, е точно, особено ако историјата на книжевноста се прифаќа како историја на книжевните вредности! Помалку или повеќе, реченово се однесува и до т.н. прегледи и други видови книжевни рекапитулари. Еден таков преглед е и **Македонска книжевност**, објавен на хрватскосрпски (срдскохр-